

Друштво за ревизија
ЕФЕКТ-ПЛУС ДООЕЛ

бр. 06-61/4

16.04.2020 год.
СКОПЈЕ

Друштво за ревизија			
ЕФЕКТ-ПЛУС ДООЕЛ			
бр. 06-61/4			
16.04.2020 год.			
СКОПЈЕ			
Примено	08.06.2020г.	Функција	
Организација	02	190	

БИМ АД Свети Николе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2019
ГОДИНА

- Годишен извештај за работата на друштвото
- Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори

Април, 2020

Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019.....	5
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9
ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	26



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството на БИМ АД Свети Николе

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на БИМ АД Свети Николе, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2019 година и извештајот за сеопфатна добивка, паричните текови и извештајот за промените во капиталот за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото БИМ АД Свети Николе, на ден 31 декември 2019 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка и финансиски извештај согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва. Согласно член 34 (д) од Законот за ревизија наша одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Според наше мислење годишниот извештај и годишната сметка за годината која завршува на 31.12.2019 година се конзистентни во сите материјални аспекти со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи за истиот период.

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Кристина Тилиќ



Скопје, 16.04.2020



Управител

Кристина Тилиќ



**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД ЗА ГОДИНАТА
КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019**

	белешки	2019	2018
<i>(во илјади денари)</i>			
Приходи од дејноста	(7)	426.322	536.988
Останати приходи	(8)	2.026	2.983
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		4.941	12.305
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		(84)	(14.884)
Потрошени материјали	(9)	(337.121)	(421.313)
Трошоци за вработените	(10)	(35.124)	(32.386)
Останати трошоци	(11)	(26.914)	(20.915)
Амортизација		(8.548)	(8.354)
Оперативна добивка		25.497	54.423
Финансиски приходи	(12)	729	1.638
Финансиски трошоци	(13)	(413)	(582)
Добивка пред оданочување		25.813	55.479
Данок на добивка	(14)	(2.375)	(5.273)
Добивка по оданочување		23.438	50.206
Сеопфатна Добивка по оданочување		23.438	50.206
Нето добивка по акција		2,41	5,16

Извештаите се одобрени од Одборот на директори на состанокот одржан на ден 06.03.2020


Горги Стојанов
Генерален директор


Јованка Панева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА 31.12.2019

<u>Средства</u>	Белешки	(во илјади денари)	
		2019	2018
Нетековни средства			
Нематеријални средства	(15)	430	480
Недвижности, постројки и опрема	(16)	51.564	54.559
Нетековни финансиски средства		57	57
Вкупно нетековни средства		52.051	55.095
Тековни средства			
Залиха	(17)	159.392	135.916
Побарувања од купувачи	(18)	65.675	67.688
Тековни финансиски средства	(19)	1.233	20.752
Побарувања од државата	(20)	9.519	6.420
Парични средства и еквиваленти	(21)	108.673	102.402
Останати тековни побарувања		8	-
Вкупни тековни средства		344.501	333.178
ВКУПНИ СРЕДСТВА		396.552	388.274
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал		63.291	63.291
Сопствени акции (-)		(4.068)	(4.068)
Резерви		62.191	57.812
Задржана добивка		268.666	266.917
Вкупно	(22)	390.080	383.952
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	(23)	5.165	3.150
Обврски за даноци	(24)	12	524
Останати Тековни обврски		81	41
Пресметани приходи (ПВР)	(25)	1.214	607
Вкупно тековни обврски		6.472	4.322
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		396.552	388.274


Горѓи Стојанов
Генерален директор


Јованка Панева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК НА ДЕН 31.12.2019

(во илјади денари)

	2019	2018
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	25.813	55.479
Прилагодувања за:		
Амортизација	8.549	8.354
Вредносно усогласување на побарувања и траен отпис	237	224
Корекција на амортизација	(288)	
Добивки од продажба на нематеријални средства	(279)	
Кусоци на залиха	8	2
Вредносно усогласување на залиха	(140)	172
Платени/примени камати	(51)	(74)
Добивка пред промени во работен капитал	33.849	64.157
Залихи	(23.344)	1.585
Побарувања од купувачи	1.776	(29.589)
Останати побарувања и АВР	(3.107)	(3.433)
Останати краткорочни обврски и ПВР	135	(8.762)
Обврски спрема добавувачи	2.015	(642)
Платени камати	(0)	-
Примени камати	51	74
Платен данок на добивка	(2.375)	(5.273)
Нето парични средства од оперативни активности	9.001	18.117
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(5.336)	(5.250)
Оттуѓување на нетековни средства	398	
Зголемување/намалување во финансиските средства	19.518	21.007
Нето парични средства од инвестициони активности	14.580	15.757
Парични текови од финансиски активности		
Исплатени дивиденди	(17.310)	(16.388)
Откуп на сопствени акции		(232)
Нето парични средства од финансиски активности	(17.310)	(16.620)
Промена во парични средства	6.271	17.254
Парични средства на почеток на годината	102.402	85.148
Парични средства на крај на годината	108.673	102.402

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите НА КАПИТАЛОТ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019**

<i>Во илјади денари</i>	Акционерски Капитал	Сопствени Акции	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 1 Јануари 2018</u>	63.291	(3.836)	52.425	238.485	350.365
Нето добивка за 2018				50.206	50.206
Реинвестирана добивка			5.155	(5.155)	-
Откупени сопствени акции		(232)	232	(232)	(232)
Исплатена дивиденда				(16.387)	(16.387)
<u>Состојба на 31.12.2018</u>	63.291	(4.068)	57.812	266.917	383.952

<i>Во илјади денари</i>	Акционерски Капитал	Сопствени Акции	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 1 Јануари 2019</u>	63.291	(4.068)	57.812	266.917	383.952
Нето добивка за 2019				23.438	23.438
Реинвестирана добивка			4379	(4.379)	-
Исплатена дивиденда				(17.311)	(17.311)
<u>Состојба на 31.12.2019</u>	63.291	(4.068)	62.191	268.666	390.080

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Општи податоци

На датумот на изготвување на финансиските извештаи односно на 31.12.2019 Друштвото е регистрирано со следните податоци:

Полн назив на правното лице: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД Свети Николе

Краток назив на правното лице: БИМ АД Свети Николе

Седиште на правното лице: Железничка бр.164 Свети Николе, Свети Николе

Датум на основање: 01.10.1964

Организационен облик: Акционерско Друштво АД

Големина на субјект: среден

Матичен број: 4043600

Даночен број: МК4025997100945

Приоритетна дејност: 23.99 – Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место

Акционерскиот капитал изнесува 63.290.322 денари и се состои од 10.155 акции, од кои едно физичко лице поседува 53,36% и 4,18% се сопствени акции.

Овластено лице и извршен директор е Горѓи Стојанов

Органи на управување на Друштвото се Собранието на акционери и Одборот на директори.

2. Основи за подготовка

Во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) претпријатијата во Република Северна Македонија има обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Македонија".

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски илјади денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01. до 31.12.2019 година споредени со податоците од работењето од 01.01. до 31.12.2018 година на друштвото идентификувано во белешка еден.

Изготвувањето на финансиските извештаи му налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи намалена за даночните ослободувања. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%. [2018:10%].

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на билансот на состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување.

Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 Декември 2019 и 2018 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви времени разлики на овие датуми.

3.3 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата се врши под 31.12.2019

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2019 е следна:

	2019	2018
1 EUR	61,4856	61,4950
1 USD	54,9518	53,6887

3.4 Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2019 година во однос на 2018 година се следните:

	2019	2018
Недвижности, опрема, транспортни средства и компјутери	2,5-25%	2,5-25%
Алати и машини	10%	10%
Мебел	10-20%	10-20%

3.5 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок на данокот на додадена вредност.

Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за приготвување на залихите за продажба.

Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на просечни цени.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

3.6 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана се признаваат во билансот на успех како приход.

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Друштвото ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Вложување на конкурентната позиција на позајмувачот;

- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.

Друштвото врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

в) Финансиски обврски, кредити и заеми

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

3.7 Пари и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки.

3.8 Капитал и резерви

Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на друштвото, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издаено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издаено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издаојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може

да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собранието.

3.9 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

3.10 Наеми

Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои се својствени за сопственоста.

Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот.

Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

3.11 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

3.12 Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот.

4. Управување со финансиски ризици

4.1 Фактори на финансиски ризици

Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно Одбор на содружници и управителот. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искуствени и засновани на усвоените практики од раководството.

4.2 Пазарен ризик

Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Македонија.

Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	2019	2018
Средства	100.208	59.957
Обврски	(450)	(336)
Нето (неусогласеност)	<u>99.758</u>	<u>59.622</u>

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2019 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

Друштвото е изложено на курсни разлики од промената на курсот на ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 1% намалување на денарот во споредба со ЕУР.

Во '000 денари	2019	2018
Добивка/Загуба од курсни разлики	(998)	(596)

Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства.

Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото нема задолжувања по основ на заеми и кредити со 31.12.2019 година.

Прегледот на финансиските средства и обврски со 31.12.2019 година според изложеноста на каматен ризик е прикажан во табелата подолу:

	2019	2018
<u>Финансиски средства - Некаматносни</u>		
Пари и парични еквиваленти	108.673	102.402
Побарувања од купувачи	65.675	67.688
Останати побарувања	9.527	20.752
	183.875	190.842
<u>Финансиски средства - Каматносни</u>		
Краткорочни и долгорочни финансиски средства	1.291	20.809
<u>Вкупно финансиски средства</u>	185.166	211.651
<u>Финансиски обврски - Некаматносни</u>		
Обврски кон добавувачи	5.165	3.150
Останати тековни обврски	93	564
	5.258	3.715
<u>Финансиски обврски - Каматносни</u>		
Кредити и заеми	0	0
<u>Вкупно финансиски обврски</u>	5.258	3.715

4.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеани ненаплатени побарувања.

Ризикот од ненаплата во друштвото е висок во делот на побарувања поради отсуството на гаранции за наплата на обезбедените добра и услуги.

На 31.12.2019 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи депозити во банки изнесува 66.966 илјади денари (2018: 88.497 илјади денари).

Друштвото на сметки во банки има готовина од 108.467 илјади денари [2017: 102.185 илјади денари]. Овие износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12. 2019 и 2018 година респективно.

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата. Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

4.4 Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносна резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Друштвото во текот на деловната 2019 година има остварено добивка од 23.438 илјади денари. Работниот капитал на друштвото, како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува 338.028 илјади денари (2018: 328.856 илјади денари).

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

4.5 Останати ризици

Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

4.6 Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на средства за елиминирање на проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Ризикот од финансирање се следи преку показателите за задолженост кои во 2019 и 2018 година се како што следува:

	2019	2018
Показател на долгорочна задолженост	0.00%	0.00%
Капитал/Средства	1,63%	1,11%

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	2019	2018
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	108.673	102.402
Нето обврски кредити	(108.673)	(102.402)
Капитал	390.080	383.952
Нето обврски кредити/Капитал	-%	-%

5. Клучни сметководствени проценки и мислења

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности.

Клучна проценка и претпоставка во 2019 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Значајна претпоставка е дека вредноста на побарувањата и залихите не е значајно обезвреднета.

Функционална валута на друштвото е македонски денар.

6. Оперативни сегменти

Друштвото известува само за еден сегмент. Операциите географски се лоцирани во Република Македонија.

7. Приходи од дејноста

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Приходи од продажба во земјата	221.669	403.135
Приходи од продажба во странство	204.653	133.843
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	-	10
Вкупно	426.322	536.988

8. Останати приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	-	218
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	-	139
Останати приходи	1.607	2.401
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	279	124
Приходи од вредносно усогласување на залихи	140	101
Вкупно	2.026	2.982

9. Потрошени материјали

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Трошоци за сировини и материјали	228.028	274.546
Отстапувања од стандардните (плански) цени	90.041	132.358
Трошоци за енергија	5.772	5.901
Потрошени резервни делови	2.190	778
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	11.089	7.731
Вкупно	337.121	421.313

10. Трошоци за вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Плати и надоместоци на плата (брuto)	29.618	26.558
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	5.506	5.829
Вкупно	35.124	32.386

Просечениот бројот на вработени на 31.12.2019 година изнесува 68 (2018: 63) вработени.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно

платени отсуства, учествува во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

11. Останати трошоци

(во илјади денари)

Опис	2019	2018
Транспортни трошоци	10.422	8.317
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	432	466
Услуги за одржување и заштита	1.177	692
Надворешни услуги за изработка на добра	4.559	889
Обуки за вработени	691	468
Наем - лизинг	-	-
Комунални услуги	676	689
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	338	9
Останати услуги	827	986
Трошоци за спонзорства и донации	267	204
Трошоци за репрезентација	660	504
Трошоци за осигурување	201	195
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	517	532
Даноци кои не зависат од резултатот	552	587
Надомест за користење на права	-	-
Вредносно усогласување на тековни средства	122	172
Вредносно усогласување на нетековни средства	-	-
Казни, пенали, надоместоци на штети и друго	12	-
Кусок	8	2
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на нетековни средства	119	-
Загуби врз основа на расходување и загуби од продажба на тековни средства	-	-
Расходи врз основа на вредносно усогласување и директен отпис на побарувања	237	224
Одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	3.401	4.226
Останати расходи од работењето	1.696	1.753
Вкупно	26.914	20.915

12. Финансиски приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Приходи врз основа на камати со неповрзани друштва	51	74
Останати финансиски приходи	165	1.077
Позитивни курсни разлики	513	487
Вкупно	729	1.638

13. Финансиски трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Казнени камати	0	2
Негативни курсни разлики	413	580
Вкупно	413	582

14. Данок од добивка

Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

	(во илјади денари)	
	2019	2018
Добивка пред оданочување	25.813	55.479
Непризнаени расходи	2.317	2.407
Реинвестирана добивка	(4.379)	(5.155)
Даночна основа	23.751	52.731
Пресметан данок 10%	2.375	5.273
Ефективна даночна стапка	9,20%	9,50%

15. Нематеријални средства

Опис	(во илјади денари)	
	Софтвер и останати права	
Набавна вредност		
Состојба со 01.01.2019		575
Состојба со 31.12.2019		575
Акумулирана исправка на вредноста		
Состојба со 01.01.2019		(95)
Трошок за годината-аморт.		(50)
Состојба со 31.12.2019		(145)
Набавна вредност		
Состојба со 01.01.2018		575
Состојба со 31.12.2018		575
Акумулирана исправка на вредноста		
Состојба со 01.01.2018		(46)
Трошок за годината-аморт.		(49)
Состојба со 31.12.2018		(95)
Нето состојба со 31.12.2019		430
Нето состојба со 31.12.2018		480
Нето состојба со 31.12.2017		529

16. Недвижности, постројки и опрема

(во илјади денари)

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Материјални с-ва во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2019	4.788	86.339	90.284	571	181.982
Набавки во текот на годината			1.088	322	1.410
Пренос од залиха				3.926	3.926
Рекласификација		2.611	1.662	(4.273)	-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)		(1.432)	(5.050)		(6.482)
Состојба со 31.12.2019	4.788	87.518	87.984	546	180.836
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2019	-	(69.543)	(57.881)	-	(127.424)
Трошок за годината-аморт.		(8.499)			(8.499)
Рекласификација		288			288
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			6.363		6.363
Состојба со 31.12.2019	-	(77.754)	(51.518)	-	(129.272)
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2018	4.788	86.339	85.148	1.331	177.606
Набавки во текот на годината			2.483	2.767	5.250
Рекласификација			3.527	(3.527)	-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			(874)		(874)
Состојба со 31.12.2018	4.788	86.339	90.284	571	181.982
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2018		(67.873)	(52.121)		(119.994)
Трошок за годината-аморт.		(1.670)	(6.834)		(8.304)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			874		874
Состојба со 31.12.2018	-	(69.543)	(57.881)	-	(127.424)
Нето состојба со 31.12.2019	4.788	9.764	36.466	546	51.564
Нето состојба со 31.12.2018	4.788	16.796	32.403	571	54.559
Нето состојба со 31.12.2017	4.788	154.212	33.027	1.331	57.612

17. Залиха

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Суровини и материјали на залиха	102.523	83.061
Залиха на резервни делови	3.634	3.417
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	2.850	3.909
Залиха на производи за продажба	50.385	45.529
Вкупно	159.392	135.916

18. Побарувања од купувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Побарувања од купувачи во земјата	49.897	58.100
Побарувања од купувачи во странство	12.008	9.589
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	3.770	-
Вкупно	65.675	67.688

Доспеаноста на побарувањата е дадена во следната табела:

	2019	2018
До една година	54.027	59.545
Над 1 година	11.648	8.143
Вкупно	65.675	67.688

19. Краткорочни финансиски средства

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Краткорочно орочени денарски средства	137	20.752
Депозити во странски средства	1.097	-
Вкупно	1.233	20.752

20. Побарување од државата

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	6.530	5.605
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	2.989	816
Вкупно	9.519	6.420

21. Парични средства и еквиваленти

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Парични средства на трансакциски сметки во денари	20.267	51.816
Парични средства во благајна во денари	27	62
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	88.200	50.368
Парични средства во благајна во девизи	12	33
Хартии од вредност - готовински еквиваленти	167	123
Вкупно	108.673	102.402

22. Капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото заклучно со 31.12.2019 година изнесува 63.291 илјади денари (2018: 63.291 илјади денари) и се состои од 10.155 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР.

Сопственици на акциите се физички лица, од кои едно физичко лице поседува 53,36% од акциите. Со 31.12.2019 друштвото има откупено 424 сопствени акции во вкупен износ од 4.068 илјади денари.

Согласно Законот за данок на добивка даночната стапка е 10%. Данок на добивка не се плаќа на задржаните добивки.

Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи зголемена за непризнаените расходи, намалена за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања во тековната година.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основната главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието на акционери.

Заклучно со 31.12.2019 друштвото има исплатено дивиденда и награда од добивката во износ од 17.311 илјади денари (2018: 16.387 илјади денари).

Задржаната добивка на 31.12.2019 изнесува 268.666 илјади денари (2018: 266.917 илјади денари).

23. Обврски спрема добавувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Обврски спрема добавувачи во странство	450	336
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.715	2.815
Вкупно	5.165	3.150

24. Обврски за даноци

Опис	(во илјади денари)	
	2019	2018
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	-	520
Обврски за пресонален данок	12	4
Вкупно	12	524

25. Пресметани приходи

Друштвото со 31.12.2019 искажува пресметани приходи врз основа на однапред наплатени побарувања во износ од 1.214 илјади денари (2018: 607 илјади денари)

26. Трансакции со поврзаните страни

Друштвото нема трансакциите со поврзани страни со датумот на финансиските извештаи.

27. Примање на органите на управување

	(во илјади денари)	
	31.12.2019	31.12.2018
Нето плата	3.041	3.344
Нето надоместоци	821	679
Вкупно	3.862	4.023

28. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Банкарски гаранции

Друштвото ги има склучено следните договори за банкарски гаранции со:

- Стопанска банка во износ од 16.991,25 ЕВРА со важност до 23.08.2021 во корист на Еаст Гате Малл. Врз основа на овој договор Друштвото има склучено дополнителен договор за депонирање на наменски средства во Стопанска банка во износ од 17.841,00 ЕВРА со важност до 02.09.2021
- Стопанска банка во износ од 130.000 денари со важност до 20.04.2020 во корист на ЈП Улици и Патишта. Врз основа на овој договор Друштвото има склучено дополнителен договор за депонирање на наменски средства во Стопанска банка во износ од 136.500 денари со важност до 26.04.2020

Судски спорови

Со датумот на билансот кон и од Друштвото има активни судски спорови.

Менаџментот смета дека нема потенцијални значајни обврски по основ на овие судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

29. Настани по датумот на билансот на состојба

Како резултат на глобалната пандемија со COVID-19 и локалната вонредна состојба друштвото нема целосен прекин во деловните функции, само редуцирање на одредени производни функции.

Друштвото очекува влијание на состојбите предизвикани со корона вирусот и воведената вонредна состојба во земјата, врз средствата и очекуваните парични текови. Друштвото има извршено анализа на можните ризици и соодветни постапки како одговор на истите. Заради неизвесноста околу времетраење на мерките и движењето на цената на нафтата, раководството под датумот на овој извештај не е во состојба да направи релевантни проценки на финансиските ефекти, посебно во делот на залихата на сировините каде се очекува најголемо влијание.

Нема значајни настани кои се случиле по датумот на билансот на состојба, кои влијаат на финансиските извештаи и кои треба да бидат обелоденети.

ЕМЕС: 04043600

Целоочно име: Фабрика за производство на битумениски изолациони материјали

БИМ АД Свети Николе

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	52.061.479,00			55.095.305,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	430.121,00			479.655,00
3	-- Издатоци за развој	79.265,00			79.265,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	350.856,00			400.390,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	51.564.226,00			54.558.518,00
10	-- Недвижности (011+012)	20.866.296,00			20.031.012,00
11	-- Земјиште	4.787.455,00			4.787.455,00
12	-- Градежни објекти	16.078.841,00			15.243.557,00
13	-- Постройки и опрема	28.438.463,00			32.309.337,00
14	-- Транспортни средства	1.712.289,00			1.362.369,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				282.765,00
18	-- Материјални средства во подготовка	547.178,00			573.035,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	57.132,00			57.132,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	57.132,00			57.132,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	344.500.677,00			333.178.363,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	159.392.073,00			135.915.650,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	102.823.392,00			83.060.830,00
39	-- Залихи на резервни делови, опен инвентар, амбалажа и автогуми	6.483.918,00			7.325.788,00
41	-- Залихи на готови производи	48.117.977,00			43.176.927,00
42	-- Залихи на трговски стоки	2.266.786,00			2.352.105,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	75.202.074,00			74.108.814,00
47	-- Побарувања од купувачи	65.675.140,00			67.688.446,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	9.518.934,00			6.420.368,00
50	-- Побарувања од работодавците	8.000,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.333.440,00			20.751.590,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	1.333.440,00			20.751.590,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	108.673.090,00			102.482.329,00
60	-- Парични средства	108.506.448,00			102.279.788,00
61	-- Парични еквиваленти	166.642,00			122.543,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	396.552.156,00			388.273.688,00
64	-- Б. ВОНЕБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	371.890.946,00			10.571.720.778,00
65	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	390.079.073,00			383.952.001,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	63.290.694,00			63.290.694,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	4.068.250,00			4.068.250,00

70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА	9.549.275,00	9.549.275,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	52.641.819,00	48.262.848,00
72	-- Законски резерви	12.658.064,00	12.658.064,00
73	-- Статутарни резерви	4.068.250,00	4.068.250,00
74	-- Останати резерви	35.915.505,00	31.536.534,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	245.228.400,00	216.711.072,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	23.438.034,00	50.206.361,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	5.257.833,00	3.714.448,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	5.257.833,00	3.714.448,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	5.165.187,00	3.150.497,00
101	-- Тековни даночни обврски	11.646,00	524.194,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	81.000,00	36.757,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.214.350,00	607.239,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	396.552.156,00	388.273.688,00
112	-- В. ВОНБАЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	371.890.946,00	10.571.720.778,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	428.348.311,00			539.970.837,00
202	-- Приходи од продажба	426.322.279,00			536.967.953,00
203	-- Останати приходи	2.026.032,00			2.962.884,00
204	-- Залики на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	43.176.927,00			30.871.513,00
205	-- Залики на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	48.117.977,00			43.176.927,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+216+219+220+221+222)	407.792.411,00			497.852.525,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	337.121.130,00			421.313.137,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	84.528,00			14.884.247,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	18.426.779,00			12.047.343,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.992.569,00			3.912.347,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	35.130.611,00			32.390.203,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	19.971.346,00			18.030.992,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.501.678,00			1.355.974,00
216	-- Придоноси од задолжително социјално осигурување	8.144.868,00			7.170.558,00
217	-- Останати трошоци за вработените	5.512.919,00			6.832.679,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	8.948.306,00			8.354.162,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	122.321,00			171.594,00
222	-- Останати расходи од работењето	4.363.267,00			4.779.492,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	729.136,00			1.638.273,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	51.077,00			74.206,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	513.443,00			486.964,00
233	-- Останати финансиски приходи	164.616,00			1.077.083,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	412.947,00			582.406,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	96,00			
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	412.810,00			579.908,00
243	-- Останати финансиски расходи	41,00			2.498,00

246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	25.813.139,00	55.479.493,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	25.813.139,00	55.479.493,00
252	-- Данок на добивка	2.375.105,00	5.273.132,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	23.438.034,00	50.206.361,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	68,00	63,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	23.438.034,00	50.206.361,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	23.438.034,00	50.206.361,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2.308,00	4.944,00
269	-- Добивка за годината	23.438.034,00	50.206.361,00
288	-- Вкупна сопствена добивка за годината (269+286) или (286-270)	23.438.034,00	50.206.361,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	79.265,00			79.265,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	79.265,00			79.265,00
608	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	79.265,00			79.265,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	495.331,00			495.331,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	144.475,00			94.941,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	350.856,00			400.390,00
625	-- Земјишта	4.787.455,00			4.787.455,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	83.452.470,00			80.841.114,00
632	-- Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	1.432.200,00			
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	85.941.429,00			63.810.102,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	16.078.841,00			15.243.557,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	5.778.406,00			5.778.406,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	5.778.406,00			5.778.406,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	0,00			
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	787.936,00			787.936,00
640	-- Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	684.546,00			
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	103.390,00			787.936,00
642	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	0,00			
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	3.153.584,00			3.113.264,00
644	-- Вредносно усогласување на компјутерска опрема	1.757.194,00			
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	894.615,00			2.402.838,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	501.775,00			710.476,00

647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	5,00	5,00
649	-- Акмулирана амортизација на повеќегодишните насади	5,00	8,00
650	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	0,00	
662	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	1.233.440,00	20.751.590,00
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	9.518.934,00	6.420.367,00
679	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	59.222.443,00	59.222.443,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	1.709.230,00	607.239,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	81.000,00	
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)		13.028.602,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	221.669.244,00	390.079.263,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	204.653.035,00	133.842.748,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)		37.088,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	164.615,00	139.176,00
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)		217.772,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.192.254,00	
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	288.646,00	
713	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	125.714,00	
716	-- Расходи на продадени производи и услуги		570.723.598,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	269.724.893,00	369.910.145,00
718	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	47.530.757,00	34.354.394,00
719	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	1.046.571,00	980.484,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	362.831,00	303.225,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	11.066.268,00	7.615.630,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	230.847,00	71.831,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	65.394,00	66.986,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	124.528,00	284.245,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	5.052.906,00	5.072.036,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.184.667,00	433.989,00
728	-- Отпис на ситек инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	23.158,00	114.933,00
729		10.421.546,00	8.317.159,00

	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)		
731	-- ППТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	108.952,00	465.578,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	99.140,00	139.856,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на исплатнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	597.651,00	580.088,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.072.000,00	1.280.000,00
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)		70.390,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	937.610,00	872.922,00
752	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	206.095,00	395.000,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	671.253,00	639.638,00
754	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	35.590,00	20.347,00
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	22.288,00	244.754,00
757	-- Трошоци за надомест и други приманија на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	691.170,00	480.000,00
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	267.242,00	133.806,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	659.777,00	504.199,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	194.965,00	191.203,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	516.614,00	532.206,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	383.038,00	192.553,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	169.172,00	81.206,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.110.591,00	1.425.518,00
769	-- Исплатени дивиденди	15.256.667,00	16.256.667,00
770	-- Реконструирана добивка	4.378.971,00	5.155.005,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	68,00	63,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2176	- 23.99 - Производство на други неметални минерални производи, наспомнато на друго место	426.782.401,00			
2388	- 47.41 - Трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници	1.339.263,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	1.455.783,00			

Потпишано од:

Gjorgi Stojanov
 stojanov@bim.com.mk
 CN=KibTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
 Trust Network, O=KTBS AD Skopje, C=MK
 KibTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на

БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 год.
на БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ**

2020 год.
Св.Николе

Подносител,
Генерален директор
Дипл.екк. Ѓорѓи Стојанов



ВОВЕД

БИМ а.д. Свети Николе е друштво за производство на битуменски хидроизолациони материјали.

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Железничка бр. 164 Свети Николе.

БИМ а.д. Свети Николе 2018 година ја заврши успешно остварувајќи позитивен финансиски резултат во работењето.

Во текот на работењето во целата година не пратеја одредени позитивни и негативни објективни околности.

Како позитивни околности би ги навеле релативно ниската цена на битуменот во текот на целата година што придонесуваше да цената на нашите готови производи биде релативно ниска и со тоа битуменските хидроизолациони материјали да бидат конкурентни на заменливите производи на нив, односно нашите производи да бидат во поповолна состојба.

Воведувањето на вонредните такси од страна на владата на Република Косово за производите од српско и босанско потекло е исто така позитивна околност за нашата компанија, кое нешто доведе до намалување на конкуренцијата на пазарот на Косово за нашите производи.

Во изминатата година не беше изразена градежната експанзија во изградбата на патиштата како што беше тоа во текот на 2018 година. Тоа придонесе драстично да се намали производството и реализацијата на полибимот како еден од виталните производи на нашата компанија.

Како негативна околност е големиот одлив на млада работна сила од нашата земја во странство кое резултира со голем недостиг на работна сила во земјата односно и во нашата компанија. Сериозни проблеми имавме и имаме со обезбедувањето на работна сила посебно со квалификувана работна сила од сите професии.

И понатаму останува како негативна околност внесувањето на втората класа на битуменски хидроизолациони материјали од цела Европа во нашата земја како и во земјите на нашите поголеми купувачи, пред сè Косово И Србија.

Недостигот на битумен во регионот по хаваријата во рафинеријата во Босански Брод и ограниченото производство на битумен кај рафинериите во регионот е исто така негативна околност која не пратеше во текот на целото работење во 2019 година.

БИМ а.д. Свети Николе воид многу успешна политика на распоредувањето на добивката со години на назад, при што секогаш само еден дел од добивката ја наменува за дивиденда со што се овозможува компанијата да има висок степен на финансиска ликвидност што е многу битен елемент за идно успешно работење на компанијата.

Што се однесува до изворите на средствата за подобрување на техничко технолошкиот процес, користени се исклучиво сопствени средства без никакво користење на кредити или други форми од надворешни субјекти.

БИМ а.д. Свети Николе нема долгорочен долг и успешно се справува со проблемот со финансиската ликвидност и финансиската сигурност.

Во текот на 2019 година БИМ а.д. Свети Николе го прошири бројот на купувачите и прометот во одредени земји. Посебно зголемување на прометот има во Хрватска и Босна и Херцеговина каде е зголемен и бројот на купувачите.

На пазарите каде БИМ е присутен од минатите години како што е Косово и Србија Бим а.д. работи претежно со познати купувачи кои по број се исто како и во претходните години. Имаме мало и незначително менување на структурата на купувачите што значи влезени се неколку нови купувачи а за сметка на тоа излезени одприлика толкав број на купувачи. Автоматски со тоа БИМ обезбедува да нема некои

позначителни потреси за фирмата кога некои од купувачите од разни причини повеќе не е купувач на а.д.БИМ Свети Николе.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 1.015.500,00 евра поделен на 10.155 акции од кои БИМ а.д. Свети Николе поседува 424 сопствена акција.

Финансиската состојба ја согледуваме преку остварениот вкупен приход, кој за 2019 година изнесува 429.077.447 ден.

Вкупниот приход со 106.4 % ги покрива вкупните трошоци, а останатиот дел останува на бруто добивката, односно на добивка пред оданочување и пред изготвување на даночниот биланс, и е со вредност од 25.813.139 ден.

По намалувањето за данокот на добивка со вредност од 2.375.105 ден. останува дека БИМ а.д. остварил нето добивка во вредност од 23.438.034 ден.

Исплатената бруто плата за 2019 година изнесува 29.617.692 ден.

Исплатената нето плата за 2019 година има вредност од 19.971.346 ден.

По основ на исплатената нето плата и просечниот број вработени, по часови работа, 68, добиена е просечната месечна нето плата во вредност од 29.370 ден.

Членови на одбор на директори на БИМ а.д. ги имаат остварено следниве примања:

Извршен член на О.Д. Стојанов Ѓорѓи-Генерален директор, има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	887.851
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	3.000
-нето надоместок за успешно водење на фирма	117.048

Неизвршен член на О.Д. Стојанов Стојанче-Претседател на О.Д. , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	453.625
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето надомест за член на О.Д.	288.000

Неизвршен член на О.Д. Владимир Гилев , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	462.342
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	3.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

-Примања како член на управен одбор во ЈКП Комуналец Свети Николе и има остварено примања од 6.500 денари во нето износ.

Неизвршен член на О.Д. Тане Бошев , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	713.642
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	3.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

-Примања во износ од 36.000 денари во нето износ вработен на дополнително 2 часа во дооел Автоматски Системи Свети Николе со дејност поправка на електрична опрема

Неизвршен член на О.Д. Слободан Ивановски , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	532.070
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	3.000
-нето надомест за член на О.Д.	108.000

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Состојбата на БИМ а.д. во изминатата 2019 година се согледува и преку пресметаните показатели за оценките на бонитетот кои се дадени со следните параметри:

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

Степен на финансиска стабилност

Степенот на финансиската стабилност пресметан како однос на капиталот и вкупната пасива изнесува:

-за 2011 година.....	95,00 %
-за 2012 година.....	96,30 %
-за 2013 година.....	91,72 %
-за 2014 година.....	95,10 %
-за 2015 година.....	96,61 %
-за 2016 година.....	97,20 %

-за 2017 година.....	96,23 %
-за 2018 година.....	98,88 %
-за 2019 година.....	98,38 %

Показателот за финансиската стабилност од 98,38 % на ден 31.12.2019 година укажува на тоа дека финансиската стабилност на крајот од годината задоволува, финансиски сме стабилни бидејќи капиталот во вкупната пасива, во вкупните извори на средства, има големо учество, т.е. учество со прилично голем процент.

Степен на самофинансирање

Степенот на самофинансирањето пресметан како однос на капитал плус долгорочните резервирања и материјални и нематеријални средства плус залихите изнесува:

-за 2011 година.....	186,43 %
-за 2012 година.....	154,87 %
-за 2013 година.....	119,11 %
-за 2014 година.....	138,27 %
-за 2015 година.....	162,67 %
-за 2016 година.....	179,46 %
-за 2017 година.....	178,92 %
-за 2018 година.....	201,07 %
-за 2019 година.....	184,53 %

Показателот од 184,53% % укажува на тоа дека степенот на самофинансирање задоволува бидејќи изворите на средствата се поголеми од материјалните средства плус залихите.

Степен на кредитна способност

Степенот на кредитна способност пресметан како однос на капиталот плус долгорочните резервирања плус долгорочните обврски и нетековни средства изнесува:

-за 2011 година.....	669,37 %
-за 2012 година.....	570,10 %
-за 2013 година.....	345,12 %
-за 2014 година.....	368,35 %
-за 2015 година.....	391,60 %
-за 2016 година.....	483,46 %
-за 2017 година.....	602,02 %
-за 2018 година.....	696,88 %

-за 2019 година.....749.41 %

Показателот од 749.41 % укажува на тоа дека на 31.12.2019 год. сме биле добро кредитно способни, бидејки изворите на средствата се поголеми од постојаните средства.

Степен на задолженост

Степенот на задолженост пресметан како однос на вкупните обврски и трајниот капитал изнесува:

-за 2011 година.....4,98 %
-за 2012 година.....3,62 %
-за 2013 година.....8,92 %
-за 2014 година.....4,88 %
-за 2015 година.....3,33 %
-за 2016 година.....2,55 %
-за 2017 година.....1,58 %
-за 2018 година.....0,97 %
-за 2019 година.....0,01 %

Степенот на задолженост на 31.12.2019 година задоволува бидејки обврските се помали од изворите на средствата и тоа помали со доста голем процент.

Степенот на задолженост го согледуваме и преку односот на побарувањата од купувачите и вкупните обврски спрема добавувачите и тој изнесува:

-за 2011 година.....524,62 %
-за 2012 година.....313,80 %
-за 2013 година.....168,56 %
-за 2014 година.....289,10 %
-за 2015 година.....274,85 %
-за 2016 година.....474,89 %
-за 2017 година.....1.010,64 %
-за 2018 година.....2.148,50 %
-за 2019 година.....1.271,49 %

Показателот од 1271.49 % укажува на тоа дека на 31.12.2019 година задолженоста задоволува бидејки побарувањата се поголеми од обврските.

ЛИКВИДНОСТ

Тековна ликвидност

Тековната ликвидност како однос на тековни средства минус залихите и краткорочните обврски на 31.12.2019 година изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	1.030,67 %
-за 2012 година.....	1.042,60 %
-за 2013 година.....	267,87 %
-за 2014 година.....	640,63 %
-за 2015 година.....	1220,48 %
-за 2016 година.....	1803,06 %
-за 2017 година.....	3.020,30 %
-за 2018 година.....	5.310,68 %
-за 2019 година.....	3.520,62 %

Тековната ликвидност искажана со показател од 352.62 % укажува на тоа дека таа задоволува бидејќи обртните средства не само што ги покриват краткорочните обврски туку се и поголеми .

Општа ликвидност

Општата ликвидност пресметана како однос на вкупните тековни средства и краткорочните обврски на 31.12.2019 година изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	1.812,42 %
-за 2012 година.....	2.368,70 %
-за 2013 година.....	897,00 %
-за 2014 година.....	1.593,99 %
-за 2015 година.....	2416,18 %
-за 2016 година.....	3226,63 %
-за 2017 година.....	5.492,22 %
-за 2018 година.....	8.969,79 %
-за 2019 година.....	6.552,14 %

Од претходните показатели за ликвидноста воопшто заклучуваме дека задоволува повеќе години и тоа со високо ниво.

ПРОДУКТИВНОСТ

Продуктивноста посматрана како однос на вкупно остварениот обем на производство и просечниот број вработени по часови на работа изнесува:

-за 2019 година.....	153.01 тони
----------------------	-------------

ЕКОНОМИЧНОСТ

Економичноста пресметана како однос на вкупниот приход и вкупните трошоци изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	109,16 %
-за 2012 година.....	104,60 %
-за 2013 година	107,60 %
-за 2014 година.....	101,55 %
-за 2015 година.....	113,00 %
-за 2016 година.....	118,33 %
-за 2017 година.....	116,53 %
-за 2018 година.....	111,41 %
-за 2019 година.....	106,40 %

Показателот од 106.40% укажува на тоа дека економичноста како индикатор за успешност во работењето задоволува бидејќи се остварил поголем приход по основ на направени трошоци.

РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилноста претставува степен на користење на средствата со кои сме располагале и таа пресметана како однос на бруто добивката и деловните средства (активата) изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	17,66 %
-за 2012 година.....	4,90 %
-за 2013 година	8,24 %
-за 2014 година.....	1,36 %
-за 2015 година.....	11,90 %
-за 2016 година.....	15,89 %
-за 2017 година.....	15,04 %
-за 2018 година.....	14,28 %
-за 2018 година.....	6,50 %

Показателот од 6.50 % укажува на поголем степен на рентабилност, односно користење на расположивите деловни средства со што е добиена и бруто добивка.

ОБРТ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Обртот на обртни средства пресметан како однос на вкупниот приход и тековните средства изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	2,45 обрти
-за 2012 година.....	1,34 обрти
-за 2013 година	1,59 обрти
-за 2014 година.....	1,20 обрти
-за 2015 година.....	1,32 обрти
-за 2016 година.....	1,28 обрти
-за 2017 година.....	1,26 обрти
-за 2018 година.....	1,62 обрти
-за 2019 година.....	1,25 обрти

Показателот за обртни средства од 1,25 обрти укажува на тоа дека имало можности да се профитира , што се потврдува и со остварената добивка.

ПРОФИТНА СТАПКА

Профитната стапка пресметана како однос на нето добивката и капиталот изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	18,49 %
-за 2012 година.....	5,00 %
-за 2013 година	8,90 %
-за 2014 година.....	1,26 %
-за 2015 година.....	10,80 %
-за 2016 година.....	14,90 %
-за 2017 година.....	13,90 %
-за 2018 година.....	13,07 %
-за 2019 година.....	6,00 %

Профитната стапка за 2019 година од 6.0 % укажува на профитабилност што се потврдува и со остварената добивка.

Претходно дадените параметри кои воедно ја даваат оценката за бонитетот на фирмата, укажуваат на добро и успешно работење, остварен е вкупен приход кој ги покрива вкупните трошоци и остварува добивка.

Генерален директор
Дипл.екк Ѓорѓи Стојанов

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ѓорѓи Стојанов', written in a cursive style.